

Врз основа на член 384 и 387 од Законот за трговски друштва и Статутот на БУТЕЛ ПОГРЕБЕН СЕРВИС АД Скопје, Управниот Одбор на Друштвото

## **О б ј а в у в а**

### **Ј А В Е Н П О В И К**

#### **ЗА СВИКУВАЊЕ НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ**

на **БУТЕЛ ПОГРЕБЕН СЕРВИС АД Скопје**

Собранието на акционери на БУТЕЛ ПОГРЕБЕН СЕРВИС АД Скопје ќе се одржи на ден 23.06.2021 година (среда) со почеток во 11 часот во седиштето на Друштвото на ул. Лазар Трповски бр.57А Скопје, Бутел (сала за состаноци)

За работа на Собранието на акционери се предлага следниот

### **Д Н Е В Е Н Р Е Д**

#### **1.ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ**

- 1.Верификација на пријавени и присутни акционери
- 2.Избор на записничар
- 3.Избор на Претседавач на Сообрание
4. Усвојување на дневниот ред

#### **2.РАБОТЕН ДЕЛ**

1. Усвојување на записникот од Собранието на акционери од 20.10.2020 год
2. Разгледување на Годишниот извештај за работењето на Бутел Погребен Сервис АД Скопје за деловната 2020год, **со предлог одлука.**
3. Разгледување на финансискиот извештај и годишната сметка на Друштвото за 2020год **со предлог одлука.**
4. Предлог одлука за распределба на добивката на Друштвото остварена во 2020год.
5. Разгледување и усвојување на Извештајот за извршената ревизија на финансиските извештаи за 2020год, **со предлог одлука**
6. Разгледување на Извештајот за работењето на членовите на Управниот Одбор, Генералниот Директор на Бутел Погребен Сервис АД Скопје за 2020, **со предлог за донесување на:**  
**- Одлука** за усвојување на Извештајот и одобрување на работата на членовите на Управен Одбор, Генерален Директор на Друштвото
7. Разгледување на Извештај за работењето на членовите на Надзорен Одбор на Друштвото за 2020год, **со предлог за донесување на**  
**- Одлука** за усвојување на Извештајот и одобрување на работата на членовите на Надзорен Одбор за 2020год.
- 8 Предлог Одлука за исплата на награда за работна успешност за 2020год. на членовите на Управен и Надзорен Одбор на Бутел Погребен Севис АД Скопје.

9. Назначување на овластен ревизор за 2021 год на Друштвото.

Собранието одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред. Вклучувањето на нови точки на дневниот ред може да се врши на начин утврден со Законот за трговските друштва.

Материјалите по дневниот ред ќе им бидат достапни на акционерите од денот на објавувањето на јавниот повик за свикување на Собранието во деловните простории на Бутел Погребен Сервис АД Скопје ул. Лазар Трповски бр.57А Скопје, секој работен ден од 8-9 часот.

На седницата на Собранието на акционери може да учествува секој акционер лично или да овласти свој полномошник да го застапува на Собранието со доставување на уредно писмено полномошно заверено кај нотар. Акционерот мора да го извести Друштвото по писмен пат за полномошникот, во спротивно ќе се смета дека не доставил полномошно

Секој акционер кој има намера да присуствува на Собрание должен е да го пријави своето учество до пред почетокот на седницата кај Преседателот на Управен Одбор на Друштвото поради евидентирање.

Гласањето на Собранието на акционери е јавно, во согласност со ЗТД, Статутот на Друштвото.

На Собранието може да се одлучува ако на седницата присуствуваат акционери или нивни овластени претставници кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акции со право на глас .

Управен Одбор

Бутел Погребен Сервис АД Скопје